



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 24 април 1970
Скопје
Број 10

Претплатата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

68.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 4 март 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 9 април 1970 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 1843
10 април 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ

Член 1

Во Законот за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители („Службен весник на СРМ“ бр. 23/66 год.), во член 23 по став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Во стабот на осигурување од претходниот став може, по барање од осигуреникот, да му се признае за секоја година помината во задолжително осигурување стаж во должина најмногу од 2 години, под услов додатната стопа да ја уплати во двоен износ.

Додатната стопа на придонесот од претходниот став се пресметува и уплатува од основницата за придонес според член 9 од овој закон, по која осигуреникот плаќа придонес на денот на поднесувањето на барањето за признавање на стабот. По овој основ во стаж на осигурување може да се признае најмногу 10 години од вршењето на односната дејност“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

69.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за шумите,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 8 април 1970 година и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 април 1970 година.

Број 1842
10 април 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 27/68) во член 50 вместо бројот „1969“ се става „1970“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

70.

Врз основа на член 5 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 март 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 февруари 1970 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 1970 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1970 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството, на седниците одржани на 22 декември 1969 година и на 13. III. 1970 година под број 01-605/2401—199/2.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 1844
26 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

71.

Врз основа на член 76 од Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 3/68), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 април 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 9 април 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за додаток на деца, што го донесе Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 1 април 1970 година под бр. 01-82/3.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 1845
10 април 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

72.

Врз основа на член 143 и 153 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичкиот собор, на својата седница одржана на 9 април 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ
НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

I. Се разрешуваат од претседатели во постојаните одбори на Републичкиот собор пратениците избрани со Одлуката за избор на претседатели и членови на постојаните одбори на Републичкиот собор на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 23/69) и тоа:

1. Ванчо Николовски, од претседател на Одборот за општествен план и финансии;

2. Драган Спировски, од претседател на Одборот за општествено-економски односи.

II. Се избираат за претседатели на постојаните одбори на Републичкиот собор:

1. Ванчо Бурзевски, за претседател на Одборот за општествено-економски односи; и

2. Драган Спировски, за претседател на Одборот за општествен план и финансии.

III. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 1740
10 април 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

73.

Врз основа на член 74 од Законот за јавните патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 35/67), Извршниот совет донесува

РЕ Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД
ЗА ПАТИШТА

I. Се утврдува дека им престанува функцијата, поради истекот на мандатот, на следните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта:

- инж. НИКОЛА ГАВРИЛСКИ
- МИЛЕ СТЕФАНОВСКИ
- ШАВАН ХАЦИСАБРИУ
- СТОЈАН КОСЕВ
- инж. ТОДОР ИВАНОВ
- инж. РИСТО МАНОЛОВ
- БОЖИДАР МИРЕВСКИ
- МЕРЏАНА ПОПОВСКА
- ВАСКА СЕКУЛОВСКА
- инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВСКИ
- КРУМЕ ПЕРКОВСКИ
- ИЛИЈА ЦВЕТКОВСКИ.

II. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта се именуваат:

1. Претставници на Републиката:

- инж. МИЛАН ИСАЕВСКИ, доцент на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;
- ИЛИЈА СИПКОВСКИ, пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ;
- инж. ИВАН ДИМИТРОВСКИ, помошник на Републичкиот секретар за индустрија и трговија;
- БОШКО ЗДРАВКОВСКИ, советник во Републичкиот завод за општествено планирање.

2. Претставници на корисниците на јавните патишта:

- инж. ТОМЕ МАЛЕВСКИ, секретар на секретаријатот во Стопанската комора на Македонија;
- КОСТА НЕЧЕВСКИ, директор на Деловното здружение на „Македонија — транспорт“ Скопје;
- ТРНЕ ПОПОВСКИ, директор на Автотранспортното претпријатие „Радика“ — Гостивар;
- инж. АЛЕКСАНДАР БАСОТОВ, главен инженер за патишта во Градежното претпријатие „Маврово“ Скопје;
- АНДОН МАРКОВСКИ, директор за план и анализи на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје.

3. Претставници на Претпријатието за јавни патишта „Македонија-пат“ — Скопје:

— ТОМИСЛАВ ПОПОВСКИ, техничар во заедничките служби на претпријатието „Македонија-пат“ во Скопје;

— АЛЕКСАНДАР ЛЕПАВЦОВ, инженер во погонот на претпријатието „Македонија-пат“ — Скопје;

— ИЛИЈА СТЕФАНОВСКИ, технички раководител на погонот во претпријатието „Македонија-пат“ во Битола.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-109/1
23 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

74.

Врз основа на член 50 став 1, алинеја 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 16/55) и член 26 од Статутот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

I. Се утврдува дека им престанува функцијата, поради истекот на мандатот членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата на

— ЗВОНКО НИКУЉСКИ
— МЕТОДИЈА СОКОЛОВСКИ
— ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ.

II. За членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, со мандат од две години, се именуваат:

— МИЦКО МИЦЕВ, општествен работник во Републичката конференција на ССРМ;
— ПЕТАР МУЛИЧКОВСКИ, доцент на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;
— ПАНДЕ ПОПОВСКИ, уредник во Радио-телевизија Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-592/1
23 март 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

75.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67) и член 27 од Статутот на Институтот за фолклор — Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ

I. Се именува за член на Советот на Институтот за фолклор во Скопје, со мандат од две години:
ВАСИЛКА АНЧЕВА, наставник во Средното музичко училиште во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-831/1
23. март 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

76.

Врз основа на член 18 од Законот за социјални установи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 15 од Статутот на Заводот за деца и младинци со оштетен вид, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот, членови на Советот на Заводот за деца и младинци со оштетен вид во Скопје на:

— ЧЕДО ГРУЕВСКИ
— ЧЕДО ВАСИЛЕВСКИ

II. За членови на Советот на Заводот за деца и младинци со оштетен вид во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— ЉУПЧО ПУШКОВСКИ, дефектолог во Прифатилиштето за деца и младинци во Скопје;
— ТРИФУН ПЕТРУШЕВСКИ, шеф на Службата за здравна заштита при Комуналниот завод за социјално осигурување во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-832/1
23. март 1970 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

Обласен дел

СООПШТЕНИЈА

Заштитната работилница на пензионери — ориентално слаткарска и гостилничка — Битола, согласно со членот 77а од Законот за средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/69), ги известува сите доверители и банки дека предлага преземање санација на работната организација.

Преземањето на санацијата се предлага поради загубата утврдена со завршната сметка за 1969 година.

Заштитна работилница на пензионери, ориентално-слаткарска и гостилничка — Битола (615)

Согласно со одредбите на чл. 77а од Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на работните организации („Службен весник на СФРЈ“ бр. 55/69), Клиниката за уво, нос и грло при Медицинскиот факултет во Скопје, ги известува сите доверители дека предлага санација за покривање на настанатата загуба, според завршната сметка за 1969 година.

Клиника за уво, нос и грло — Скопје, ул. Водњанска“ 17. (770)

Занаегтискиот сервис „Просперитет“ — Скопје, согласно член 77а од Законот за средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/69), ги известува сите свои доверители и банки дека предлага преземање на санација на работната организација.

Преземањето на санацијата се предлага поради загубата утврдена со завршната сметка за 1968 година.

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1326, страна 200, книга VI е запишана под фирма: „Аутомобилија“ — комерце сервисе — Загреб — Организација за здружен труд — Претставништво — стовариште во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 65. Предмет на работењето на организацијата е промет на авто-делови, на големо.

Организацијата на здружен труд е основана од работничкиот совет на „Аутомобилија“ — комерце сервисе — Загреб, со одлуката од одржаната седница на 27. III. 1968 година.

Организацијата на здружен труд претставништво и стовариште во Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Геровац Иван, раководител. Тој е овластен да потпишува заклучоци за продажба на стока од делокругот на работната единица, како и да потпишува писма и прима пошта, додека на жиро-сметката не е потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 527 од 31. XII. 1969 година. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 1249, книга V е запишано под фирма: „Центроколонијал“ — трговско претпријатие за колонијално-прехранбени и мешани стоки, на големо и мало — Скопје — Погон за производство на леб со среден капацитет во Скопје, ул. „660“ бб. Предмет на работењето на погонот е производство на леб од среден капацитет.

Погонот е основан од работничкиот совет на „Центроколонијал“ — трговско претпријатие за колонијално-прехранбени и мешани стоки, на големо и мало — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 22. IV. 1969 година.

Раководител на погонот е Крстевски Никола.

Погонот за производство на леб од среден капацитет во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 861 од 30. XII. 1969 година. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1324, страна 196, книга VI е запишан под фирма: „Бирострој“ — претпријатие за механикографски технички средства — Марибор — Механички сервис во Скопје, ул. „218“ бр. 74. Предмет на работењето на сервисот е одржување на механикографски средства.

Механичкиот сервис е основан од работничкиот совет на „Бирострој“ — претпријатие за механикографски технички средства од Марибор, со одлуката од одржаната седница на 4. XII. 1968 година.

Раководител на механичкиот сервис е Гударовски Крсте.

Механичкиот сервис ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 173 од 12. XII. 1969 година. (122)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 90, страна 231, книга I е запишана под фирма: Производно услужно претпријатие „Тапетар“ — Титов Велес — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 143. Предмет на работењето на продавницата е продажба на намештај, јоргани, дунечи и конфекција.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Тапетар“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 1. VI. 1967 г. Раководител на продавницата е Панов Благој.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1325/67 од 9. I. 1970 година. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 213, страна 206, книга VI е запишано под фирма: „Тутун“ — претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници од Скопје — Организација на здружен труд — Продавница број 9, во Куманово, ул. „11 октомври“ бб. Предмет на работењето на продавницата е трговија на мало со промет на цигари, кибрит, прибор за пушење, за пишвање и за бричење, таксени и поштенски марки, разни разгледници и хигиенска гума.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Тутун“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 5. IX. 1967 година.

Раководител на продавницата е Трајковски Благоја.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 929/69 од 9. I. 1970 година. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 95, страна 1079, книга I е запишана под фирма: Фабрика за трикотажа и конфекција „Киро Фетак“ — Куманово — Продавница во Куманово, плоштад „Маршал Тито“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет со лесна, тешка и трикотажна конфекција и галантерија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на фабриката „Киро Фетак“ — Куманово, со одлуката од одржаната седница на 7. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Крстевски Трајко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1183/68 од 12. XII. 1969 година. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 161, страна 183, книга II е запишана под фирма: Рударско-индустриски комбинат „Силекс“ — Кратово — Работна единица за одржување и изградба на станбени згради — Кратово. Предмет на работењето на работната единица е одржување и изградба на станбени згради.

Работната единица е основана од работничкиот совет на Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ — Кратово, со одлуката од одржаната седница на 17. X. 1969 година.

Работната единица во Кратово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Стојмир Митров Андосв, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1049/69 од 8. I. 1970 година. (161)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 334, страна 1047, книга I е запишано следното: Фирмата на Занаетчискиот радио-механичарски дуќан, со паушална пресметка „Бран“ — Кавадарци, согласно со одлуката бр. 25 од 6. VI. 1968 год. на советот на работната седница од одржаната седница се менува и гласи: Занаетчиско радио-механичарски дуќан „Бран“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 707/68 од 28. X. 1969 год. (1421)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. X. 1969 година, рег. бр. 5/68, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Вангелов Ѓорѓи, досегашен в. д. директор на Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност“ од Битола.

Се овластува Мицевски Силјан, директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 393/69. (1467)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 145, страна 150, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните. Продавницата број 28 во Скопје на Издавачкото претпријатие „Култура“ од Скопје, согласно со одлуката бр. 95 од 6. II. 1968 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 145/68 од 24. IX. 1969 година. (1259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 230, книга VI е запишан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон „Синѓелик“ во село Синѓелик. Предмет на работењето на погонот е производство на сточарски, поледелски, лозарски, овоштарски, градинарски и други земјоделски производи како и преработка и промет со напреднаведените производи, укажување услуги со земјоделски машини, кооперирање со индивидуални земјоделски производители, промет со средства за заштита, сточна храна и сл.

Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон „Синѓелик“ во село Синѓелик е основан од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 29. XII. 1969 година.

Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон „Синѓелик“ во село Синѓелик, ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето инженер агроном Вранко Тодоровски, раководител, Владимир Деспот Филиповски и инженер Стеван Димитар Ристевски.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 25 од 23. I. 1970 год. (224)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1335, страна 325, VI е запишано под фирма: „Агрометал“ — претпријатие за промет на големо и мало сервисна служба и вршење услуги — Белград — Организација на здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. „Науум Наумовски — Борче“ бр. 41. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на сто-

ка, која е предмет на работењето на претпријатието во име и за сметка на матичното претпријатие.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Агрометал“ — претпријатие за промет на големо и мало сервисна служба и вршење услуги — Белград, со одлуката од одржаната седница на 28. X. 1969 год.

Организацијата на здружен труд — Претставништво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ристо Дјело Јованов, в. д. раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1125/69 од 21. I. 1970 година. (225)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1331, страна 218, книга VI е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар — Организација на здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. „Борис Кидрич“ бб. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на стока, која е предмет на работењето на претпријатието а во име и за сметка на Претпријатието „Бигла“ — Демир Хисар.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, со одлуката од одржаната седница на 18. VII. 1969 година.

Раководител на претставништвото е Тодор Стрмбов.

Организацијата на здружен труд — Претставништво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Тодор Стрмбов, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1169 од 19. I. 1970 год. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 429, страна 55, книга III е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Вардар“ — Градско — Продавница во Титов Велес во близината на новото пазариште. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Вардар“ — Градско, со одлуката од одржаната седница на 28. I. 1969 година.

Раководител на продавницата е Илија Димов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 367/69 од 28. I. 1970 година. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 429, страна 55, книга III е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Вардар“ — Градско. — Продавница во Титов Велес, на ул. Опце Николов“ бр. 42а Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Вардар“ — Градско, со одлуката од одржаната седница на 28. I. 1969 година. Раководител на продавницата е Ончев Борис.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 372/69 од 28. I. 1970 година. (228)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 215, страна 66, книга III е запишана под

фирма: „Македонија“ — претпријатие извоз-увоз на тутун — Скопје — Служба — единица за стопанисување со станбени згради и средства за станбени згради кои ќе бидат накнадно формирани или добиени од друга организација, а своевременно биле сопственост на Организацијата „Македонија“ извоз-увоз на тутун — Скопје во Скопје. Предмет на работењето на службата е стопанисување со станбените згради за кои носител на правото на користење е „Македонија“ извоз-увоз на тутун — Скопје, во рамките на правата и должностите пропишани со Основниот закон за стопанисување со станбени згради во општествена сопственост.

Службата — единицата за стопанисување со станбени згради е основана од работничкиот совет на „Македонија“ извоз-увоз на тутун — Скопје, со одлуката бр. 63 од одржаната седница на 13. X. 1969 година.

Службата ќе ја потпишуваат Виктор Лашков, раководител, Љубо Величков и Прокопиев Михајло.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1094/69 од 9. I. 1970 година. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 543, страна 129, книга III е запишано под фирма: Деловно здружение „Гевгелиска котлина“ — Гевгелија. Предмет на работењето на деловното здружение е ускладување на производството и пласманот на градинарските производи, грозјето и друго; грижа за проширување на производството, подобрување на квалитетот и асортиманот на производството, за освојување на странскиот и домашниот пазар, за снабдување и обезбедување на занаетчиски, транспортни и други средства, обезбедување на репроматеријали, склучување на договори за пласман на производството за сметка на членките на деловното здружение, како и други работи што членките на Деловното здружение ќе ги одредат.

Деловното здружение е основано со договор склучен помеѓу членките и тоа: Земјоделската задруга „Изворски“ — Богданци, Земјоделската задруга „Иднина“ с. Стојаково, ЗИК „Зора“ — Гевгелија, ЗС „Гевгелиско Поле“ — Гевгелија, Земјоделската задруга „Светлост“ — с. Црничани, Земјоделската задруга „Мирко Делев“ — с. Негорци, Трговското претпријатие „Југовардар“ — Гевгелија, Трговското претпријатие „Богданска котлина“ — с. Богданци и Трговското претпријатие „Југоградба“ — с. Прдејци.

Деловното здружение ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ристо Ичев, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1133/69 од 5. II. 1970 година. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 1137, книга V е запишана под фирма: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница број 5 во село Орешани, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од Советот на работната заедница на Работната организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 29. IX. 1968 година.

Раководител на продавницата е Велковски Раде. Организацијата на здружен труд — Продавница број 5 во село Орешани, Скопско, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1240/68 од 14. I. 1970 година. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 1137, книга V е запишано следното: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ од Скопје — Организација на здружен труд — Стовариште број 1 во Скопје, ул. „863“ бр. 12. Предмет на работењето на стовариштето е промет со индустриски стоки за широка потрошувачка, освен прехранбени стоки.

Стовариштето е основано од Советот на работната заедница, со одлуката од одржаната седница на 17. VII. 1968 година.

Раководител на стовариштето е Ѓорѓиевски Ванчо.

Стовариштето во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1079/68 од 14. I. 1970 година. (253)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. XII. 1969 година, на страна 187, реден број 1 е запишано основањето на Бензинска помпна станица „Југопетрол“, со седиште во Берово.

Бензинската помпна станица ќе врши продажба на нафта и нафтени деривати и авто-делови.

Бензинската помпна станица е основана од Трговското претпријатие за промет на нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ од Скопје.

Раководител на помпната станица е Благоја Брашнарски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на Бензинската помпна станица „Југопетрол“ од Берово е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 7958 од 7. V. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 359/69. (267)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. V. 1969 година, страна 144, реден број 8 е запишано основањето на Економска единица „Трговија“, со седиште во Берово, која постана по пат на издвојување од Агрокомбинатот „Малешевска слива“ — Берово, со своја посебна пресметка и жиро-сметка.

Економската единица ќе врши угостителство, трговија со индустриски стоки, откуп на земјоделски производи и жива стока, продажба на земјоделски, индустриски и сточни производи.

Овластени лица за потпишување на економската единица се Бранко Шумански, директор на матичното претпријатие, Киро Чиплаковски, раководител, и Борис Сивевски, чии потписи ќе важат колективно два по два.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 03-704 од 17. V. 1969 година на работничкиот совет на агрокомбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 162/69. (268)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. V. 1969 година, страна 336, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Кочани, ул. „29 ноември“ бр. 61.

Продавницата ќе врши трговија, на мало, со прехранбени стоки, брашно, трици и други зрнести производи за људска и добиточна храна.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Чатино“ од село Галиште, Кавадарско.

Раководител на продавницата е Никола Наумов, кој е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 168 од 28. IV. 1969 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 198/69. (270)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. V. 1969 година, страна на 336, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Оризари, Кочанско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на стоки на мало: универзална-железарски материјали, железарска галантерија, текстил, електротехнички материјали, индустриски стоки, порцелан, чинго и др.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување „Дунав“ — Скопје.

Раководител на продавницата е Еротеј Данилов Стојанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 619 од 27. V. 1969 година на советот на работната заедница на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 150/69. (271)

Окружниот стопански суд во Штип објавува 29. V. 1969 година, страна 338, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Кочани.

Продавницата ќе врши продажба на мало на трикотажа и текстилни производи, од сопствено производство и други производители.

Продавницата е основана од Индустијата за трикотажа „Личанка“ од Срб.

Раководител на продавницата е Нада Хаџи Паунова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичната индустрија.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 2140/1 од 5. V. 1969 година на принудниот управник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 192/69. (272)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. V. 1969 година, страна 335, реден број 20 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Кочани.

Продавницата ќе врши продажба на стоки за широка потрошувачка и тоа сите видови текстилни производи, гумени, кожни, пластични и слични други галантериски производи, кинкалерија, парфимерија и сл.

Продавницата е основана од Претпријатието за конфекција „8 март“ од Пробиштип.

Раководител на продавницата е Станка Панова Александрова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на записникот бр. 7-1763/1 од 7. IV. 1969 година на инспекциските органи на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 176/69. (273)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1969 година, страна 334, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 29.

Продавницата ќе врши продажба на мало на чепли прибор за чевли, чорапи и гумени производи.

Продавницата е основана од Индустијата за чевли и гумени производи „Газела“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Анче Богданов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 04-5827 од 17. III. 1969 година на присилниот управник на задругата и записникот бр. 07-1477/1 од 31. III. 1969 година на санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 145/69. (274)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1969 година, страна 333, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Винаца.

Продавницата ќе врши продажба на свои производи, како и производи на други производители, кои го дополнуваат асортиманот на стоката од сопственото производство во сопствените индустриски продавници.

Продавницата е основана од Југословенскиот комбинат гуме и обуке „Борово“.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот совет на комбинатот од 5. III. 1969 година и решението бр. 08-234 од 26. III. 1969 година на општинскиот пазарен инспектор на Собранието на општината Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 146/69. (280)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. XII. 1969 година, страна 349, реден број 1 е запишано основањето на Откупна станица, со седиште во Кочани, ул. „Карл Маркс“ бр. 3.

Откупната станица ќе врши откуп и промет со сурови кожи — ситни, крупни и кожи од дивеч, волна и др.

Откупната станица е основана од Трговското претпријатие за промет со кожи и волна „Стокооп“ — Скопје.

Раководител за Откупната станица е Александар Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на откупната станица е извршено во регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 2. IX. 1969 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 360/69. (281)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. V. 1969 година, страна 337, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Кочани, кај „Револуција“ бр. 30.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови индустриски прехранбени стоки, земјоделски производи, репродукциони материјали за индустријата, земјоделството и останатите стопански гранки, продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци; продажба на сите производи од пластика, гумени производи, електрични материјали, сите производи од сточарство, сувомесни производи и др.

Продавницата е основана од Трговското уговорителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ од Горче Петров — Скопје.

Раководител на продавницата е Евгенија Крстева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 852 од 22.

IV. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 07-2261/1 од 6. V. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 170/69. (282)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, страна 534, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Радовиш, ул. „22 октомври“ бр. 7.

Продавницата ќе врши продажба на текстил, сите видови трикотажни производи од сопствено производство и од другите производители.

Продавницата е основана од Индустијата за трикотаж „Личанка“ од Срб.

Продавницата нема својство на правни лице и ќе биде потпишувана од овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1587/1 од 30. III. 1969 година на работничкиот совет на индустријата и решението бр. 08-41/35 од 4. IV. 1969 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 143/69. (283)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, страна 535, реден број 9 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Злево, Радовишко.

Продавницата ќе врши продажба на мешани индустриски стоки и земјоделски производи.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле“ од Радовиш.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Балтовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-01/221 од 3. IV. 1969 година и решението бр. 08-49/35 од 9. IV. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 138/69. (284)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, страна 535, реден број 10 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Ораовица, Радовишко.

Продавницата ќе врши продажба на прехранбени артикли, на мало, на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле“ од Радовиш.

Раководител на продавницата е Ристо Костов Ташков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-01/221 од 3. IV. 1969 година на работничкиот совет на комбинатот и решението бр. 08-46/35 од 9. IV. 1969 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 140/69. (285)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, страна 535, реден број 12, е запишано основањето на Земјоделската аптека, со седиште во Радовиш, Плоштад „Слобода“.

Земјоделската аптека ќе врши продажба на сите видови репрсматеријали, фито-заштитни средства-препарати, тракторски авто гуми и делови земјоделски инвентар и алати, сточна храна и концентрати и сите видови семиња.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле“ од Радовиш.

Раководител на продавницата е Ѓлигор Јангелов Дунгеовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-01-221 на работничкиот совет на комбинатот и решението бр. 08-45/35 од 9. IV. 1969 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 141/69. (286)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. V. 1969 година, страна 529, реден број 11 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Димитар Влахов“ бр. 38.

Продавницата ќе врши промет со колонијални производи и мешани стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Иднина“ од Струмица. Раководител на продавницата е Васил Томов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-432 од 14. III. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 10-18/135 од 22. IV. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 153/69. (287)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. V. 1969 година, страна 542, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 38.

Продавницата ќе врши продажба на мешани стоки на мало.

Продавницата е основана од Работната заедница за посредување во прометот „Космос“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Тасев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на работната организација.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката на работната заедница на организацијата од 20. XII. 1968 година и уверението бр. 10-18/113 од 7. III. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 199/69. (290)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. V. 1969 година, страна 541, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Босилово, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на мешани стоки, на мало.

Продавницата е основана од Работната заедница за посредување во прометот „Космос“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Милица Мануцсва, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката на работната заедница на организацијата на 5. II. 1969 година и

уверението бр. 10-18/110 од 26. П. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 200/69. (291)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. V. 1969 година, страна 540, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 38.

Продавницата ќе врши продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет на големо и мало и услуги во прометот „Македонија-продукт“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Георги Трајков Тасев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 113 од 14. IV. 1969 година на работната заедница на претпријатието и уверението бр. 10-18/122 од 3. VI. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 151/69. (292)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. V. 1969 година, страна 539, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во село Восилово, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на текстилни стоки.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет на големо и мало и услуги во прометот „Македонија продукт“ — Скопје.

Раководител на продавницата е Лилјана Ванчевска, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 113 од 14. IV. 1969 година на работната заедница на претпријатието и решението бр. 12-3544 од 10. IV. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 152/69. (293)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. V. 1969 година, страна 536, реден број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица.

Продавницата ќе врши продажба на мало на машка, женска и детска тешка и лесна конфекција, а како дополнување на асортиманот и продажба на текстилна галантерија и трикотажа.

Продавницата е основана од Модната конфекција „Ниш“ од Ниш.

Раководител на продавницата е Спасо Панде Косев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 2833 од 24. П. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието и уверението бр. 10-18/55 од 18. IV. 1969 година на пазарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 173/69. (294)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, страна 535, реден број 11

е запишано основањето на Продавница, со седиште во Радовиш, (во Погонот „Благој Туфанов“).

Продавницата ќе врши продажба на прехранбени и колонијални стоки, на мало.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле“ од Радовиш.

Раководител на продавницата е Стојан Трајанов Ефтимов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-01/221 од 3. IV. 1969 година на работничкиот совет на комбинатот и решението бр. 08-50/35 од 9. IV. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 139/69. (295)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, страна 533, реден број 12 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Градско пазариште“.

Продавницата ќе врши промет со текстилна метражна стока, со разна куса и плетена стока и со сите видови конфекциска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Иднина“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-195 од 25. VI. 1968 година, на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 10/18-114 од 25. III. 1969 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 134/69. (296)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IV. 1969 година, страна 533, реден број 13 е запишано основањето на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 3.

Продавницата ќе врши промет со текстилна метражна стока, со разна кратка и плетена стока и со сите видови конфекциска стока.

Раководител на продавницата е Димитар Шешин, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-72 од 20. I. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 10-18/121 од 2. IV. 1969 година, на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 142/69. (297)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. IV. 1969 година, страна 523, реден број 6 е запишано основањето на Продавница број 3, со седиште во Струмица, ул. „Панче Пешев“ бб.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови земјоделско-прехранбени производи, земјоделско-индустриски растенија, сточарски производи, сувомесни производи и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделското претпријатие „5 ноември“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Велик Бургов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 4 од 7. IV. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 10-300 од 12. II. 1969 година, на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 161/69. (298)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. X. 1969 година, страна 559, реден број 13 е запишано основањето на Откупни станици, со седиште во село Колешино и Габрово, Струмичко.

Откупните станици ќе вршат откуп на оризова арпа, пшеница и други житарици, замена на пшеница за брашно, откуп на кикирики и други производи регистрирани во дејноста на филијалата; продажба на брашно и други производи, кои се предмет на регистрираната дејност на филијалата.

Откупните станици се основани од Претпријатието за промет со жито и преработки од жито, „Жито Македонија“ — Филијала од Струмица.

Задолжувањето и раздолжувањето на станиците ќе го врши матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-1279/1 од 24. VII. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 329/69. (299)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. X. 1969 година, страна 557, реден број 1 е запишано основањето на Продавницата „Градија“, со седиште во Струмица, плоштад „Маршал Тито“ бр. 1.

Продавницата ќе врши промет со електроматеријали, индустриска стока, акустика, санитарија и стока од широка потрошувачка.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет и посредување со стоки на големо и мало „Гросист“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Васил Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1618 од 26. VIII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 324/69. (300)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. X. 1969 година, страна 558, реден број 1 е запишано основањето на Продавницата број 17, со седиште во Струмица.

Продавницата ќе врши продажба на конфекциското производство на индустријата, и куса и плетена стока од туѓо производство како дополние на асортиманот.

Продавницата е основана од Индустријата за текстилна, кожна и крзнарска конфекција „Иднина“ од Битола.

Раководител на продавницата е Бранко Џузелов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-1745/1 од 20. VIII. 1969 година, на работничкиот совет на индустријата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 307/69. (301)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации,

на 7. XI. 1969 година, страна 533, реден број 15 е запишано основањето на Колоњална продавница, со седиште во Струмица, ул. „Ленинова“ бб.

Продавницата ќе врши промет со колоњални производи и мешани стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на мало „Иднина“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Андон Ковачев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-437 од 14. III. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 342/69. (302)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. XII. 1969 година, страна 561, реден број 1 е запишано основањето на Бирото за книговодствени услуги, со седиште во Струмица.

Бирото ќе врши книговодствени услуги.

Истовремено е запишано и конституирањето на бирото, кое е извршено на 18. XI. 1969 година.

За в. д. директор на бирото е назначен Стојчо Стојков.

Бирото е основано од Друштвото на книговодителите од Струмица.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-26 од 18. XI. 1969 година, на Друштвото на книговодителите.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 365/69. (303)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1970 година, страна 511, реден број 20 е запишано основањето на Продавница за намештај, електро-уреди, теписи и стакло број 43, со седиште во Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е продажба на намештај, електро-уреди, теписи и стакло за употреба во домаќинствата.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Тушо Василев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-723 од 27. X. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 379/69. (306)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1969 година, страна 559, реден број 13 е запишано основањето на Продавницата број 7, со седиште во Струмица, ул. „5-ти ноември“ бр. 14.

Продавницата ќе врши продажба на мало на брашно, леб, жита и преработки од жита, сточна храна, ориз, грав, тестенини, колоњални-непрехранбени и прехранбени, земјоделски и сточарски прехранбени артикли (готови преработки), месни и сувомесни производи, тестенини на база на шеќер, чоколади, бонбони и такви производи, супи и концентрати од супи и варива, конзервирано: месо, риба, овошје, зеленчук и мешано (зеленчук со риби и месо), алкохолни и безалкохолни пијалаци, производи од тутун и кибрит.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет со жито и преработки од жита „Жито-Македонија“ — Филијала од Струмица.

Раководител на продавницата е Илија Камиларов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-1104/3 од 24. VII. 1969 година на работничкиот совет на Филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 337/69. (307)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација бр. 124716, издадена од КЗСО — Скопје на име Азир Мехмеди, с. Јанче, Гостивар. (7594)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Мирче Ацев“ с. Локвица на име Нада Петреска, с. Локвица, М. Брод. (7595)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Васил М. Закариев, ул. „Киро Крстев“ бр. 55, Кавадарци. (7596)

Здравствена легитимација на име Радинка Д. Стојчевска, ул. „Шарпланинска“ бр. 4, Тетово. (7597)

Свидетелство за завршено основно училиште „Дисли“ с. Желино, на име Цвета Зулбехари, с. Стримница, Тетово. (7598)

Здравствена легитимација на име Миле Милошески, с. Зубовце, Гостивар. (7599)

Свидетелство од IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „Методи Митовски - Брицо“ — Делчево на име Цвета Јовановска, с. Ветрен, Делчево.

Свидетелство за завршено средно економско училиште на име Јордан Георгиев, ул. „Б. Кидрич“ бр. 12, Кочани. (7601)

Диплома бр. 31, за завршена квалификација, електричар на име Галип Мамудовски, ул. „Г. Салај“ бр. 62, Прилеп. (7602)

Здравствена легитимација на име Босне В. Сиљаноски, с. Ботушје, Македонски Брод. (7603)

Здравствена легитимација на име Веслан М. Несторов, ул. „Илинденска* V—II, Кавадарци. (7604)

Здравствена легитимација бр. 67708, издадена од ЗСО — Гостивар на име Сафетка Јусуфи, с. Скудриње, Гостивар. (7605)

Ученичка книшка од VII одделение на име Биолета Илиеска, ул. „5 Прилепска бригада“ бр. 49, Прилеп. (7606)

Оружен лист бр. 203, издаден од ОВР — М. Брод на име Ало Нурчески, с. Пласница, М. Брод.

Свидетелство од I година, издадено од Гимназијата „Р. Р. — Ричко“ — Прилеп на име Алексо Талески, с. Белополе, Прилеп. (7608)

Земјоделска здравствена легитимација на име Насер Асани, с. Пирок, Тетово. (7609)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Гостивар — филијала — Тетово на име Кифсере Ф. Азири, с. Желино, Тетово. (7610)

Свидетелство за VII одделение на име Атанас Ц. Беличковски, с. Драчево, Скопје. (7611)

Свидетелство за завршено средно земјоделско училиште во Тетово на име Милован Јаневски, ул. „Доне Божиков“ бр. 57, Куманово. (7612)

Здравствена легитимација бр. 6912 издадена од ЗСО — Радовиш на име Ирина Васева, с. Падареш, Радовиш. (7613)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мара Р. Терзиеска, с. Граешница, Битола. (7614)

Земјоделска здравствена легитимација на име Софка А. Терзиеска, с. Граешница, Битола. (7615)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Стојан Трајковски, с. Теово, Т. Велес. (7617)

Здравствена легитимација на име Александар М. Јанев, ул. „Киро Крстев“ бр. 61, Кавадарци.

Здравствена легитимација бр. 114814 на име Арифа Веџети, с. Јажинце, Тетово. (7619)

Здравствена легитимација на име Азиз Исмаџи, ул. „Ново Село“ бр. 20, Тетово. (7620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ајредин Сулејмановски, ул. „Дебарска“ бр. 54, Битола. (7621)

Здравствена легитимација на име Орден Ј. Бозоска, с. Загорани, Прилеп. (7622)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Илија Наумоски, ул. „Пере Темелкоски“ бр. 5, Прилеп. (7623)

Здравствена легитимација бр. 56920, издадена од ЗСО — Прилеп на име Милан Наскоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 160, Прилеп. (7624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Верка Здравеска, ул. „Ладо Лапецо“ бр. 18, Прилеп. (7625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сотир Здравески, ул. „Ладо Лапецо“ бр. 18, Прилеп. (7626)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Садета Алиева Арифова, ул. „Борис Кидрич“ бр. 28, Берово. (7627)

Свидетелство бр. 0301-150, за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Маршал Тито“ — с. Жировница на име Музафер (Асимов) Абдиу, с. Жировница, Гостивар. (7628)

Оружен лист, бр. 960, издаден од ОВР — Тетово на име Невзат Фејзулаи, с. Челопек, Тетово. (7629)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Ристо Шуклев“ с. Негорци на име Петар Калинов, ул. „М. Тито“ бр. 157, Гостивар. (7631)

Свидетелство од VIII одделение на име Раде Стојминоски, ул. „М. Тито“ бр. 84, Кочани. (7632)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Азис Исковски, ул. „Козјак“ бр. 102, Битола. (7634)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Сабир Шерифов, ул. „Козјак“ бр. 64, Битола. (7635)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Рампо Левката“ — Прилеп на име Сапо Јандрески, ул. „Цане Коњарец“ бр. 107, Прилеп. (7636)

Возачка дозвола издадена од Битола на име Милан Павловиќ, ул. „Егејска“ бр. 41, Прилеп. (7637)

Свидетелства од II, III и IV клас, издадени од Гимназијата „М. Ацев“ Прилеп на име Миле Богески, ул. „Будимац“ III/IV, Прилеп. (7638)

Здравствена легитимација на име Тина Кирова, нас. Превалец, Т. Велес. (7640)

Свидетелство бр. 0601-320/3, за завршено III клас, издадено од ЕМУЦ — „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Станомир Димитриевски, с. Галате, Гостивар. (7641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Василија Атанасовски, с. Беранци, Битола. (7642)

Свидетелство бр. 115/16, за незавршен I клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Јонче Јовановски, с. Метежево, Кр. Паланка. (7643)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Душан Митревски, нас. Порцуланова, Т. Велес. (7645)

Здравствена легитимација на име Најдо Николовски, с. Папрадиште, Т. Велес. (7646)

Здравствена легитимација на име Стојче Трајков, с. Рудник, Т. Велес. (7647)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Пецо Даскало“ — с. Долнени на име Миле Ангелески, с. Вранче, Прилеп. (7648)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ката С. Мицеска, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 161, Прилеп. (7649)

- Свидетелство од VI одделение на име Миле Б. Бунтески, с. Г. Коњари, Прилеп. (7650)
Здравствена легитимација бр. 27697 на име Муарем Ј. Асани, ул. „Ленин“ бр. 57, Тетово. (7652)
Студенска легитимација бр. 461, издадена од Педагошката академија Битола на име Мире Најдовски, с. Свињипшта, Кичево. (7653)
Здравствена легитимација бр. 56526, издадена од КЗСО — Битола на име Живко Јордан Кесковски, с. Рогино, Битолско. (7655)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мира Маркоска, ул. „М. Тито“ бр. 85а, Прилеп. (7656)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Иван Маркоски, ул. „М. Тито“ бр. 85а, Прилеп. (7657)
Здравствена легитимација на име Љубинка Стојкова, с. Виничани, Т. Велес. (7658)
Здравствена легитимација на име Сузана Стојкова, с. Виничани, Т. Велес. (7659)
Здравствена легитимација на име Блажо Стојков, с. Виничани, Т. Велес. (7660)
Здравствена легитимација на име Станка Стојкова, с. Виничани, Т. Велес. (7661)
Здравствена легитимација на име Стојмир Стојков, с. Виничани, Т. Велес. (7662)
Здравствена легитимација на име Невенка Стојкова, с. Виничани, Т. Велес. (7663)
Здравствена легитимација бр. 5125 на име Душица Дуцевска, ул. „Борче Јовановски“ бр. 3, Гостивар. (7666)
Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Евда Трајчевска, с. Чифлик, Берово. (7667)
Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Штип на Стојмир Стоименов, с. Луковица, Делчево. (7668)
Свидетелство од I година, издадено од Гимназијата „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Благоја Веланоски, ул. „Егејска“ бр. 100в, Прилеп. (7669)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Лилјана Јорданоска, ул. „Владо Стојановски“ бр. 32, Прилеп. (7670)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Невена Веселиноска, с. Волче, М. Брод. (7671)
Свидетелство бр. 83/2 за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Мирче Ацев“ — с. Локвица на име Савка М. Богојоска, с. Крапа, М. Брод. (7672)
Здравствена легитимација бр. 844/45, издадена од ЗСО — Гостивар на име Рашид Фазлиу, с. Симница, Гостивар. (7675)
Индекс бр. 9937, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Гмитар Николик, Гњилане. (7677)
Диплома бр. 75/22 од IV клас, издадена од Тутунското училиште „Орде Чопела“ — Прилеп на име Ѓорѓи Смиљаков, с. Ново Село, Струмица. (7678)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветанка Ивческа, ул. „Пере Темелкоски“ бр. 15, Прилеп. (7679)
Здравствена легитимација на име Коце Ангелов, Шпиле, Дебар. (7680)
Здравствена легитимација бр. 4419, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Павле Савевски, Железничка станица, Т. Велес. (7683)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Крсте Сибиноски, Текстилна фабрика, Гостивар. (7684)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вањо А. Гелов, ул. „Стерјовски Г. Џоца“ бр. 9/20, Битола. (7686)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Дора Гелова, ул. „Стерјовски Г. Џоца“ 9/20, Битола. (7687)
Свидетелство за завршен испит на средно економско училиште на име Румена Пешова, ул. „Ленинова“ бр. 6, Т. Велес. (7688)
- Свидетелство за завршен матурски испит на име Благоја Георгиев, ул. „Илинденска“ бр. 2/20, Т. Велес. (7689)
Свидетелство дел. бр. 01-377 за завршена I година, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Атанас Ѓорѓи Пулковски, Пехчево. (7690)
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Дедо Ило Малешевски“ — Берово на име Бранко Димитров Милевски, с. Смојмирово, Берово. (7691)
Индекс издаден од Педагошката академија — Битола на име Лепосава Трпеноска, Битола. (7696)
Индекс издаден од Педагошката академија на име Блага Матевска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 21б, Битола. (7697)
Свидетелство од VIII одделение за возрасни на име Илија Мојсовски, ул. „433“ бр. 6а, Скопје. (7698)
Ловечка дозвола бр. 4, издадена од СВР — Куманово на име Милчо Митевски, с. Бељаковце, Куманово. (7699)
Здравствена легитимација бр. 49733, издадена од ЗСО — Тетово на име Крсто Цветановски, с. Јегуновце, Тетово. (7700)
Здравствена легитимација на име Фуат Дервиша Руфати, с. Челопек, Тетово. (7701)
Свидетелство за основно училиште, издадено од Основното училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Љубен Захариев Попоски, Кеј на ослободувањето бр. 1, Делчево. (7702)
Работна книшка бр. 10236, издадена од Собранието на општина — Гостивар на име Феми Азизи, земјодел. комбинат „Вардар“ — Градско, Т. Велес. (7703)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Илинка Николоска, с. Гор. Оризари, Битола. (7704)
Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Браилово, на име Стојна Ѓорѓиевска, с. Браилово, Прилеп. (7705)
Свидетелство за завршено VI одделение на име Благоја Мирчески, с. Кутлешчево, Прилеп. (7706)
Возачка дозвола, издадена од ОВР — Куманово на име Душан Спасовски, с. Режановце, Куманово. (7707)
Свидетелство бр. 97, за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Ј. В. Тито“ — с. Жидилово на име Милица Тодоровска, с. Кркља, Кр. Паланка. (7708)
Свидетелство (диплома) за завршено средно земјоделско училиште во Ресен на име Никола Јанкуловски, с. Крушје, Ресен. (7709)
Свидетелство од VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „М. Пијаде“ — с. Папградник на име Наим Бауљи, с. Г. Папградник, Дебар. (7710)
Свидетелство издадено од Централното основно училиште во с. Подмочани на име Даница Пандевска, с. Подмочани, Ресен. (7711)
Ученичка книшка од VI одделение на име Стојан Димовски, с. Ковач, М. Брод. (7712)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Борис Иљијевски, с. Раотинце, Тетово. (7713)
Здравствена легитимација бр. 383 на име Доца Божиновска, ул. „19 ноември“ бр. 1, Тетово. (7714)
Свидетелство за завршено осумгодишно училиште на име Ѓзиме Реџеџи, с. Пирок, Тетово. (7715)
Оружен лист рег. бр. 266, издаден од ОВР — Тетово на име Заим Реџеџи, с. Милетино, Тетово. (7716)
Свидетелство за завршен матурски испит, издадено од Училиштето „Чедо Филиповски“ — Гостивар на име Ангелко Милошески, ул. „П. Попоски“ бр. 14, Гостивар. (7717)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атем Рушити, Скопје. (7718)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Ристовски, Скопје. (7719)

Оружен лист бр. 1581, издаден од ОВР — Скопје на име Милан Николовски, Скопје. (7720)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Илија и Сашо Петрови, Скопје. (7721)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Стефан Поп Стефанов, Скопје. (7722)

Индекс и студенска легитимација бр. 8154, издадени од Економскиот факултет — Скопје на име Драгољуб Пејковски, Скопје. (7723)

Индекс бр. 9776, издаден од Педагошката академија во Скопје на име Стана Миленковиќ, Скопје. (7724)

Оружен лист бр. 252, издаден од ОВР — Скопје на име Алија Сулејманов, Скопје. (7725)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Татјана Бисовска, Скопје. (7726)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Стојковски, Скопје. (7727)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митре Богдановски Скопје. (7728)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатмире Јусуфи, Скопје. (7729)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сефер Хамидовиќ, Скопје. (7730)

Индекс бр. 5030, издаден од Техничкиот факултет — Скопје на име Ибрахим Идризовиќ, Скопје. (7731)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Олга Куневска, Г. Петров. (7732)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мехди Битиќ, Скопје. (7733)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томислав Стоиќ, Скопје. (7734)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветан Цветановски, Скопје. (7735)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душанка Курчиева, Скопје. (7736)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Стојан А. Петанки, Скопје. (7737)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Наташа и Денис Жерновски, Скопје. (7738)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мери Цигушева, Скопје. (7739)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крстана Трајковска, Скопје. (7740)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Мирчев Скопје. (7741)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште, издадено од Централното основно училиште „Христијан Карпош“ — с. Страцин на име Методија Николовски, ул. „858“ бр. 206, нас. Маџари, Скопје. (7742)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велко Ацевски, Скопје. (7743)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Јовановски, Скопје. (7744)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иљаз Шехи Скопје. (7745)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магда Магдеска, Скопје. (7746)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сафије Рамиза, Скопје. (7747)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ангел, Алена, и Горан Бошкови, Скопје. (7748)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душанка Каратошева, Скопје. (7749)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јовица Петровски, Скопје. (7750)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Ѓорѓиевски, Скопје. (7751)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Ивановски, Скопје. (7752)

Индекс бр. 125, издаден од Вишата музичка школа во Скопје на име Мирјана Петкова, Скопје. (7753)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Продромос Ламбријанидис, Скопје. (7754)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Благоја Давков“ — Скопје на име Санде Паневски, Скопје. (7755)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Петковски, Скопје. (7757)

Здравствена легитимација бр. 447823, издадена од ЗСО — Скопје на име Драгољуб Крстевски, Скопје. (7758)

Работна книшка издадена од Скопје на име Цветко Крстевски, Скопје. (7759)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назим Салии Скопје. (7760)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Видослав Игњатовиќ, Скопје. (7761)

Индекс бр. 1560, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Горги Анастасов, Скопје. (7762)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Даница и Нада Кузмановски, Скопје. (7763)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шефки Ибиш, Скопје. (7764)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „14 ноември“ — Скопје на име Красимир Гроздановски, Скопје. (7765)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Братица Тодоровска Скопје. (7766)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миодраг Митевски, Скопје. (7767)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зија Водопиќ, Скопје. (7768)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рапин Ванген, Скопје. (7769)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Илковска, Скопје. (7770)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Меидија и Асија Таирови, Скопје. (7771)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радослав Миљковиќ, Скопје. (7772)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјана Здравковска, Скопје. (7773)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тања Димитрова, Скопје. (7774)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Руен Зобозловски, Скопје. (7775)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Камил Идризи, Скопје. (7776)

Свидетелства за завршено I и II година, издадени од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Резек Усеин, Скопје. (7777)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јовка Јанкова, Скопје. (7778)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Марковски, Скопје. (7779)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Љупчо Петровски, Скопје. (7780)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Фана Цизаловска, Скопје. (7781)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Ивановиќ, Скопје. (7782)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Димовски, Скопје. (7783)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Пешовска, Скопје. (7784)

Воена книшка на име Никола Вељановски, Скопје. (7785)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горги Ѓорѓиевски, Скопје. (7786)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душко Новковски, Скопје. (7787)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитрија Димковски, Скопје. (7788)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ацо Митковски, Скопје. (7789)

- Свидетелство за завршен VIII клас гимназија, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Вера Самарџиоска, Скопје. (7790)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нина Караџова, Скопје. (7791)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Караџова, Скопје. (7792)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радиша Илиќ, Скопје. (7793)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асиба Ганиева, Скопје. (7794)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нецми Салихи, Скопје. (7795)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шерифа Синановиќ, Скопје. (7796)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Арсен Ристовски, Скопје. (7797)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Абдиовски, Скопје. (7798)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Демир Хисар на име Вангел Настевски, Скопје. (7799)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Русе Трајановски, Скопје. (7800)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Медаровски, Скопје. (7801)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благона Кочовска, Скопје. (7802)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — Скопје на име Перо Јовановски, Скопје. (7803)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Десо Костовски, Скопје. (7804)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Спасовска, Скопје. (7805)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Христовски, Скопје. (7806)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Јозиче А. Јосифовски, Скопје. (7807)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Ивановски, Скопје. (7808)
- Воена книшка издадена од Смедеревска Паланка на име Крсте Ѓорѓиевски, Скопје. (7809)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азбија Салихи, Скопје. (7810)
- Работна книшка бр. 51662, издадена од Скопје на име Коста Атанасов, Скопје. (7811)
- Индекс бр. 3616, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Димитар Кочков, Скопје. (7812)
- Индекс бр. 9168, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Костадин Маринчески, Скопје. (7813)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Поповски, Скопје. (7814)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Екрем Ракипов, Скопје. (7815)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Салтиров, Скопје. (7816)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крстанка Ранглова, Скопје. (7817)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Петрушевски, Скопје. (7818)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верка Андреевска, Скопје. (7819)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Благо Тасевски, Скопје. (7820)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фериде Ходиќ, Скопје. (7821)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Акиле и Фаридија Ајризови, Скопје. (7822)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдураман Амети, Скопје. (7823)
- Воена книшка издадена од Драгош на име Дестаќ Хаџија, Скопје. (7824)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Шукри Бајрамџа, Мамера, Агрон и Ерел сите Етеми, Скопје. (7825)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Златко Нечков, Скопје. (7826)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Николовски, Скопје. (7827)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Сипковска, Скопје. (7828)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Борис Стојанов, Скопје. (7829)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гилане на име Мисерт Ајдари, Скопје. (7830)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Ангел Јовановски, Скопје. (7831)
- Индекс бр. 12536, издаден од ВПП — Скопје на име Драгица Негријовска, Скопје. (7832)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Загреб на име Ајмоне Сулиќи, Скопје. (7833)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Цветков, Скопје. (7834)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Сладинов, Скопје. (7835)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Иванград на име Хабиба Османовиќ, Скопје. (7836)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Надице Зајази, Скопје. (7837)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Велкова, Скопје. (7838)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — с. Градиште на име Борис Пандиловски, с. Кшане, Куманово. (7839)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Циме Стјочевски, Скопје. (7840)
- Ученичка книшка од VII одделение, издадена од Осмолетката „Христијан Тодоровски — Карпош“ — Скопје на име Зоран Гаиќ, Скопје. (7841)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тајбе Љатиќој, Скопје. (7842)
- Оружен лист бр. 2147/68 год. издаден од УВР — Скопје на име Расим Рамани, Скопје. (7843)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Томе Стојановски, Скопје. (7844)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Пројка, Весна и Марјан Костадинови, Скопје. (7845)
- Воена книшка издадена од Пеќ на име Васил Трповски, Скопје. (7846)
- Свидетелство за завршен дактилографски курс, издадено од Скопје на име Софа Шопова, Скопје. (7847)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боге Богоески, Скопје. (7848)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Гулевска, Скопје. (7849)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Златко Димитровски, Скопје. (7850)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Ѓоровски, Скопје. (7851)
- Воена книшка издадена од Сомбор на име Бранко А. Аврамовски, Скопје. (7852)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Екрем Мурати, Скопје. (7853)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфи Алија, Скопје. (7854)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулер Ибраим, Скопје. (7855)
- Студентска легитимација бр. 7898, издадена од Педагошката академија Скопје на име Слободанка Новаковиќ, Скопје. (7856)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна Талеска, Скопје. (7857)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Ѓорѓиевска, Скопје. (7858)
- Воена книшка издадена од Воен отсек — Ѓ. Петров на име Петар Б. Гиновски, Скопје. (7859)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Валандово на име Петар Андонов, Валандово. (7860)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Златка Шамоли, Скопје. (7861)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје

- на име Гордана Горѓевиќ, Скопје. (7862)
 Индекс бр. 4340, издаден од Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје на име Момир Стојменовиќ, Скопје. (7863)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Краљево на име Миладина Вучиќевиќ, Скопје. (7864)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорка Карталова, Скопје. (7865)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Кириќиќи, Скопје. (7866)
 Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Матка на име Божана Т. Грозданова, Скопје. (7867)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Енвер Фазлиќевиќ, Скопје. (7868)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кочо Ристов, Скопје. (7869)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зејна Јашар, Скопје. (7871)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдула Биљал, Скопје. (7872)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџип Мемедов, Скопје. (7873)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хасима Зекири, Скопје. (7874)
 Работна книшка издадена од Скопје на име Стојан Благоевски, Скопје. (7875)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Момевски, Скопје. (7876)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорде Тасевски, Скопје. (7877)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Калипса Бацова, Скопје. (7878)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нијазо Ајдаров, Скопје. (7879)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иса Елезовски, Скопје. (7880)
 Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Страшо Пинџур“ — с. Псача на име Марика Станиовска, Скопје. (7881)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ацо Сиљановски, Скопје. (7882)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мубецел Рамани, Скопје. (7883)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севдије Абази, Скопје. (7884)
 Ученичка книшка за завршено VI одделение на име Решат Ајети, Скопје. (7885)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митко Стојчевски, Скопје. (7886)
 Воена книшка издадена од Вировитица на име Драги Ц. Андоновски, Скопје. (7887)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софија Станковиќ, Скопје. (7888)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Горѓи Зарзевски, Скопје. (7889)
 Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „К. Волнароски“ — с. Тополчани на име Димче Јончески, с. Загорани, Битола. (7890)
 Здравствена легитимација бр. 8654, издадена од КЗСО — Кичево на име Тоде Трендафилев Јовески, с. Требино, М. Брод. (7891)
 Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Велин Панов Горѓиевски, Г. П. „Гранич“, брана, Берово. (7892)
 Работна книшка на име Хусамедин Махмути, ул. „Охридска“ бр. 4, Тетово. (7893)
 Земјоделска здравствена легитимација бр. 3322 на име Тефиќ Абази, с. Боговиње, Тетово. (7894)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Мухи К. Емурлаи, с. Шипковица, Тетово. (7896)
 Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гостивар на име Расим Љазими, с. Локвица, Гостивар. (7897)
 Свидетелство бр. 6, книга бр. 296, на име Тодор Даилевски, с. Церово, Гостивар. (7898)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Никола Димитровски, ул. „Солунска“ бр. 210, Битола. (7899)
 Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љубица Јаќевска, с. Долно Оризари, Битола. (7900)
 Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Левка Горевска, с. Крстоар, Битола. (7901)
 Здравствена легитимација бр. 102107 издадена од ЗСО — Битола на име Блаже Рајковски, ул. „Довлеќиќ“ бр. 15, Битола. (7902)
 Свидетелство за завршено VIII одделение на име Видан Трендафилевски, ул. „Коњички пат“ бр. 33, Т. Велес. (7903)
 Здравствена легитимација на име Екрем Мидија, с. Пирок, Тетово. (7905)
 Здравствена легитимација на име Хидајет Љимани, с. Нерапте, Тетово. (7906)
 Здравствена легитимација бр. 15194, издадена од ЗСО — Битола на име Најдо Костовски, с. Врапчиште, Гостивар. (7907)
 Здравствена легитимација бр. 6478 на име Богатин Стојаноски, с. Чајле, Гостивар. (7908)
 Здравствена легитимација бр. 6479 на име Достана Стојаноска, с. Чајле, Гостивар. (7909)
 Диплома за завршен матурски испит, издадена од Гимназијата „Ј. Броз Тито“ — Битола на име Зора Илијева, ул. „Драгор“ бр. 30, Битола. (7910)
 Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Паѓаче Попоски“ Гостивар на име Вибо Гаврилоски, с. Ростуша, Гостивар. (7911)
 Работна книшка бр. 8724, издадена од Собранието на општина Гостивар на име Раим Зубери, с. Здуње, Гостивар. (7912)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Спасе Дамјаноски, ул. „Карловац“ бр. 17, Битола. (7914)
 Здравствена легитимација на име Владо Соќлевски, ул. „Стево Патаќо“ бр. 22, Битола. (7915)
 Работна книшка бр. 27692 на име Гинко Огннов, ул. „Рузвелт“ бр. 15, Битола. (7916)
 Возачка дозвола издадена од ОВР — Куманово на име Мочило Младеновиќ, с. Матејче, Куманово. (7917)
 Свидетелство бр. 134/16 за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Мирче Ацев“ с. Локвица на име Илчо М. Тодороски, с. Сувидол, М. Брод. (7918)
 Свидетелство од I година земјоделско училиште на име Ристе Манчески, с. Вешипте, Прилеп. (7919)
 Земјоделска здравствена легитимација бр. 3143/4453, издадена од ЗСО — Кичево на име Миљана Аризанкоска, с. Рамне, М. Брод. (7921)
 Земјоделска здравствена легитимација бр. 1360/4453, издадена од ЗСО — Кичево на име Коаче Аризанкоски, с. Рамне, М. Брод. (7922)
 Здравствена легитимација издадена од Призрен на име Вера Дурлевиќ, Драјковци, Урошевац. (7923)
 Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ — Т. Велес на име Илија Шапчев, ул. „Цар Самоил“ бр. 3, Т. Велес. (7924)
 Здравствена легитимација на име Реџеп Е. Шашина, ул. „Железничка“ бр. 67, Тетово. (7926)
 Здравствена легитимација бр. 291513, издадена од ЗСО — Тетово на име Душан Николовски, с. Раотинце, Тетово. (7927)
 Здравствена легитимација бр. 15563 на име Христина Паќоска, ул. „Б. Кидрич“, Гостивар. (7928)
 Диплома за завршено средно економско училиште на име Јеремије Филиповски, ул. „ЈНА“ бр. 244, Гостивар. (7929)
 Свидетелство за II клас гимназија на име Благо Милев Андонов, ул. Маршал Тито“ бр. 78, Делчево. (7930)
 Здравствена легитимација бр. 73624 на име Нурие Акифовски, ул. „Боримечка“, Битола. (7931)

КОНКУРСИ

Советот на Филозофскиот факултет во Скопје,
распишува

КОНКУРС

1. За еден наставник (во сите звања) по предметот логика;
2. За еден наставник (во сите звања) по предметот општа историја на стариот век;
3. За еден наставник (во сите звања) по предметот општа историја на средниот век;
4. За еден наставник (во сите звања) по предметот општа историја на новиот век;
5. За еден лектор по предметот германски јазик; и
6. За еден книжничар при Катедрата за германски јазик и литература.

За работните места под точките од 1 до 5 кандидатите треба да поднесат пријави таксирани со еден динар, останатите документи и научни и стручни трудови (доколку такви имаат) по еден примерок да ги достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

За работното место под точка 6 се бара кандидатот да има средна стручна подготовка и познавање на германски јазик.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Од Деканатот на Филозофскиот факултет во Скопје

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје

распишува

КОНКУРС

За избор или преизбор по еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по следните предмети:

- Организација на земјоделските стопанства на сточарски смер
- Микробиологија
- Живинарство

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школоство на СР Македонија.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во по три примероци. (623)

Конкурсната комисија при Ветеринарната станица во Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за Директор на Ветеринарната станица Крива Паланка (реизбор)

Услови:

Освен општите услови предвидени со ОЗРО кандидатите треба да имаат завршен ветеринарен факултет, сложен стручен испит и најмалку 3 години работа на раководни работни места.

Личен доход според правилникот за распределба на личниот доход.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до конкурсната комисија на Ветеринарната станица — Крива Паланка.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето. (79)

Комисијата за работни односи при Дрводелско-занаетчиското претпријатие „ЕДИНСТВО“ — Крушево

распишува

КОНКУРС

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Кандидатот треба да ги исполнува условите предвидени во членот 55 од Законот за претпријатијата, условите предвидени во членот 21 став 1 и 2 од Општиот закон за работни односи и условите предвидени во членот 86 од Статутот на претпријатието и тоа:

— да има завршено Економски или Шумарски факултет и најмалку 2 години работна практика;

— да има завршено виша стручна подготовка — дрвен смер (инженер — дрвен смер) и најмалку 5 години работно искуство, од која најмалку 1 година на раководно работно место, или

— средна стручна подготовка со најмалку 15 години работно искуство, од која најмалку 5 години на раководно работно место.

Молбите со потребните документи да се достават до Комисијата за работни односи при Дрводелско-металското претпријатие „ЕДИНСТВО“ — Крушево.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|-----|---|-----|
| 68. | Закон за дополнување на Законот за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители — — — — — | 153 |
| 69. | Закон за изменување на Законот за шумите — — — — — | 153 |
| 70. | Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1970 година — — — — — | 153 |
| 71. | Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за додаток на деца — — — — — | 154 |
| 72. | Одлука за разрешување и избор на претседатели на постојаните одбори на Републичкиот собор на Собранието на СРМ — — — — — | 154 |
| 73. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта — — — — — | 154 |
| 74. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — — | 155 |
| 75. | Решение за именување член на Советот на Институтот за фолклор во Скопје — — — — — | 155 |
| 76. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Заводот за деца и младинци со оштетен вид во Скопје — — — — — | 155 |